

ПРИЈАВА НА ШТЕТА - ПАТНИЧКО

ПОЛИСА БР:

ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРЕНИКОТ - ОШТЕТЕНИОТ

Име и презиме

ЕМБГ

Адреса

Телефон- мобилен

e-mail

Трансакциска сметка

1. ЗДРАВСТВЕНА ПОМОШ И ОСИГУРУВАЊЕ

Датум и час на настанување на несреќниот случај

Место на настанување на несреќниот случај

Опис на болеста или незгодата (причина за одење на доктор-симптоми...)

Име и адреса на лекарот:

Дијагноза или природа на болеста или повредата

Дали порано сте се лекувале од истата болест или незгода

ДА

НЕ

Трошоци платени од осигуреникот:

- За што е платено

- Износ и валута

- Други трошоци

2. ОСИГУРУВАЊЕ НА БАГАЖ И ПАТНИ ДОКУМЕНТИ

Во што се состои барањето:

Износ

Кога и каде е пријавен настанот:

Дата:

Час:

Кому:

Каде:

За доцнење на багаж:

Аеродром:

Пристигнување на багажот:

Дата:

Час:

Мин:

За кражба на багаж:

Место:

Дата:

Час:

Детален опис на настанот:

Дали местото било заклучено:

ДА

НЕ

Дали возилото било заклучено:

ДА

НЕ

Каде било возилото во моментот на кражбата:

Марка:

Тип:

Осигурено:

Багажот се наоѓаше:

Во багажникот

На седиштата

Каде е пријавен настанот:

Полиција

Превозник


Хотел

Дали е извршен увид од
МВР/Седиште

ДА

НЕ

Опис и вредност на украдените предмети:



3. ОСИГУРУВАЊЕ ОД НЕЗГОДА	
<input type="checkbox"/> Траен инвалидитет	<input type="checkbox"/> Смрт
Опис на настанување на незгодата и последиците: каде било лекувањето и текот на лекувањето	
4. ОТКАЗ ИЛИ ПРЕКИН НА ПАТУВАЊЕТО	
Во што се состои барањето (се бара надомест за):	
Износ	
Детален опис на причините поради откажување на договорот за патување:	
Детален опис на причините за предвремено прекинување на отпочнатото патување:	

***Да се достави документација согласно осигурениот случај и ризиците опфатени во полисата за осигурување**

ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСНИКОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (Лице за исплата)	
Име и презиме	
ЕМБГ	
Адреса	
Трансакциска сметка	


Со овој потпис потврдувам дека:

- 1.Под целосна материјална и кривична одговорност тврдам дека дадените податоци во овој акт се вистинити и при промената на податоците благовремено ќе го известам друштвото
- 2.Во целост ја прифаќам содржината на овој акт
- 3.Друштвото може да ги користи моите податоци согласно законските прописи за заштита на лични податоци (вклучувајќи го и ЕМБГ)
- 4.Ги ослободувам лекарите што ме лекувале од обвската за чување на лекарската и професионалната тајна спрема Осигурувачот
- 4.Друштвото може да ги користи моите податоци со цел обработка на актот, постапување по истиот, за ажурирање на податоци во системот и да ги отстапи на трети лица врз основа на склучен договор со Друштвото во согласност со моето писмено произнесување
- 5.Друштвото го задржува правото да побара и други податоци заради остварување на целта по овој акт.
6. Постапка за обработка на штета отпочнува со денот на уредно поднесена и потпишана пријава во оригинал, доставена до друштвото. Пријава на штета преку веб апликација е од информативен карактер.

Се согласувам писмените известувања и комуникација во врска со пријавата/штетата да ми бидат доставени на е-mail адреса: _____

Во _____, на ден _____.20__ год.

Осигуреник –корисник (потпис)



ПРИЈАВА НА ШТЕТА – ПАТНИЧКО
Потребна документација за пријава

Пополнета потпишана / заверена пријава во оригинал

- Здравствено осигурување

<input type="checkbox"/> Целосна медицинска документација
<input type="checkbox"/> Лекарски извештај со дијагноза, болнички извештај
<input type="checkbox"/> Трошоци за лекување (оригинални странски фактури и странски фискални за лекови)
<input type="checkbox"/> Документација од матичен лекар за болести пред патувањето (на барање на осигурувачот)
<input type="checkbox"/> Извод од матична книга на родени (за малолетни)
<input type="checkbox"/> Записник или Потврда од МВР – доколку поседува
<input type="checkbox"/> Друга документација потребна за решавање на штетите

- Задоцнето пристигање на багаж

<input type="checkbox"/> Оригинален извештај за актуелното време на доцнење, пополнет на име на осигуреникот од авиокомп.
<input type="checkbox"/> Потврда за превземање на багажот со прецизно посочено време на превземање
<input type="checkbox"/> Потврда за регистрација на багажот (ТАГ број во оригинал)

- Загуба на патни документи

<input type="checkbox"/> Записник или Потврда од МВР
<input type="checkbox"/> Фактура
<input type="checkbox"/> Друга документација потребна за решавање на штетите

- Кражба на багаж

<input type="checkbox"/> Записник или Потврда од МВР
<input type="checkbox"/> Фактура
<input type="checkbox"/> Друга документација потребна за решавање на штетите

- Осигурување од незгода

- Траен инвалидитет

<input type="checkbox"/> Медицинска документација
<input type="checkbox"/> РТГ снимки или ЦД
<input type="checkbox"/> Фотографии -доколку постои лацероконтузна или раскинлива рана
<input type="checkbox"/> Извод од матична книга на родени (за малолетни)
<input type="checkbox"/> Записник или Потврда од МВР – доколку поседува

- Смрт

<input type="checkbox"/> Лекарски извештај за смрт и причините за смрт
<input type="checkbox"/> Извод од матична книга на умрени
<input type="checkbox"/> Официјален записник издаден во странство или потврда за незгодата и повредата со околности
<input type="checkbox"/> Правилно решение за наследство

- Откажување и прекин на патување

<input type="checkbox"/> Договор за патување склучен со туристичката агенција и доказ за плаќање
<input type="checkbox"/> Доказ за плаќање на патувањето
<input type="checkbox"/> Потврда од тур. агенција за отказ на патувањето со наведен датум на откажување
<input type="checkbox"/> Доказ за од тур. агенцијата враќање на пар. аредства на име на осигуреникот поради отказ
<input type="checkbox"/> Потврда од тур. агенција за износот кој е задржан
<input type="checkbox"/> Медицинска документација (доколку патувањето е откажано поради болест или телесна повреда)
<input type="checkbox"/> Извод од матична книга на умрени ((доколку патувањето е откажано поради смрт)
<input type="checkbox"/> Извештај од надлежен орган ((доколку патувањето е откажано поради штета на имот)
<input type="checkbox"/> Друга документација потребна за решавање на штетите